



# Градење меѓу - секторски партнерства за одржлив развој



Проектот е финансиран од Европската Унија

(SDGs)

(Outlining SDG framework for Macedonia).

4

( )

( )

:

: 1)

; 2)

3)

( )

:

;

;

Проектот го спроведуваат:



Network Bulgaria



# Градење меѓу - секторски партнерства за одржлив развој



Проектот е финансиран од Европската Унија

- ;  
- , , ;

( )

:

- 1. 27.09.2018;
- 2. , 16.10.2018;
- 3. 18.10.2018
- 4. 22.11.2018.

:

30-35

( )

:

) / ;  
) 5 , ;  
) ;  
) .

Проектот го спроведуваат:



Network Bulgaria



# Градење меѓу - секторски партнерства за одржлив развој



Проектот е финансиран од Европската Унија

)

)

/ ( , ) .

- ( 500 )

- (CV)

- ( ) .

[aneta@agora.org.mk](mailto:aneta@agora.org.mk)

20-

17:00 .

130

,

,

1

1

-

-

-

Проектот го спроведуваат:



Network Bulgaria